

ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
Бр. 02-1547/10
17-03-2026 20 год
СКОПЈЕ

**Јавно радиодифузно претпријатие
МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
СКОПЈЕ**

Финансиски извештаи
за годината која завршува на
31 декември 2025
во согласност со сметководствените
стандарди кои се прифатени во РСМ
и Извештај на независниот ревизор

Март 2026

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 4
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6
Извештај за промени во капиталот	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9-31

ДОДАТОЦИ

Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење

Додаток 2-Годишна сметка

Додаток 3-Годишен извештај за работење

До Раководството на
ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Мислење со резерва

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА, Скопје (во понатамошниот текст: Претпријатието), коишто го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба на ден 31 декември 2025 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината којашто завршува на тој датум, како и Белешките кон финансиските извештаи, вклучително и преглед на значајните сметководствени политики.

Според нашето мислење, со исклучок на ефектите од прашањата на кои се укажува во делот *Основа за мислење со резерва*, придружните финансиски извештаи на ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Претпријатието на ден 31 декември 2025 година, како и финансиските резултати и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење со резерва

Како што е наведено во белешка 15 кон приложените финансиските извештаи, Претпријатието со состојба на 31 декември 2025 година има евидентирано земјиште со вкупна сегашна вредност од 168.986 илјади денари и евидентирано градежни објекти со вкупна сегашна вредност во износ од 41.884 илјади денари, за кои согласно имотно-правната документација со која располага, Претпријатието има добиено право на користење на земјиштето и градежните објекти од страна на државата, но не и сопственост над истите. Според тоа, Претпријатието има евидентирани земјиште и градежни објекти во својата евиденција со вкупна сегашна вредност од 210.870 илјади денари, за кои не поседува соодветна документација за докажување на сопственост. Претпријатието презема правни активности за разрешување на имотно правните односи во делот на земјиштето и градежните објекти и нивен упис во јавните книги.

Како што е наведено во белешка 21 кон приложените финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2025 година, Претпријатието има евидентирано основна главнина на износ од 421.155 илјади денари. Износот на државниот капитал не е запишан и усогласен со регистрираната основна главнина според изводот од Централниот регистар на Република Северна Македонија од основањето на ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје до денес.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Претпријатието во согласност со Меѓународниот етички кодекс за професионални сметководители (вклучувајќи ги Меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика за сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија и ги исполнивме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на етика на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија.

Веруваме дека ревизорски докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

До Раководството на
ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работа и годишна сметка изготвени од Раководството во согласност со член 106 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Закон за трговски друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не ги покрива другите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во пасусот *Извештај за други правни и регулаторни барања*.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата, или поинаку, произлегува дека се материјално погрешни.

Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготовка и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија, како и за таква внатрешна контрола каква што раководството ќе утврди дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, Раководството е одговорно за проценка на способноста на Претпријатието да продолжи под претпоставката на континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако Раководството или има намера да го ликвидира или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Претпријатието.

Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

До Раководството на
ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние, исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се доволни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.
- Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола која е значајна за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Претпријатието.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на Раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на Раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значаен сомнеж во можноста на Претпријатието да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Претпријатието да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Комуницираме со оние кои се задолжени за управување, меѓу другото, и за планираниот опсег и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на нашата ревизија.

До Раководството на
ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Извештај за други правни и регулативни барања

Како што е наведено во пасусот Други информации, Раководството на Претпријатието е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 106 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 384/240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Претпријатието со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Претпријатието со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Претпријатието со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година.

Скопје, 17 Март 2026 година



Даниела Симовска
Овластен Ревизор



Драган Димитров
Управител

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември 2025
во илјади денари

	Белешка	2025	2024
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ			
Оперативни приходи и продажба	4	1.202.063	1.354.188
Останати оперативни приходи	5	9.404	8.619
Вкупно оперативни приходи		1.211.467	1.362.807
ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ			
Трошоци за материјали и одржување	6	(73.668)	(80.844)
Плати, надоместоци и други лични примања	7	(653.458)	(589.573)
Амортизација	8	(32.471)	(32.474)
Трошоци за користење права	9	(386.340)	(445.213)
Останати надворешни услуги	10	(34.007)	(33.297)
Останати оперативни трошоци	11	(57.892)	(73.594)
Вкупно оперативни трошоци		(1.237.836)	(1.254.995)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		(26.369)	107.812
ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ			
Приходи од финансирање		2.682	2.739
Трошоци од финансирање		(9.266)	(11.529)
Нето расходи од финансирање	12	(6.584)	(8.790)
ДОБИВКА / (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		(32.953)	99.022
Данок на добивка	13	-	(11.208)
ДОБИВКА /(ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА		(32.953)	87.814
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/(ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА		(32.953)	87.814

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на Раководството на Претпријатието на 12 Март 2026 година и се потпишани во негово име од страна на:



 Марјан Цветковски
 Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината која завршува на 31 декември 2025
во илјади денари

	Белешка	31 декември 2025	31 декември 2024
СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	14	690	414
Недвижности, постројки и опрема	15	345.940	376.190
Долгорочни вложувања	16	34	34
Вкупно нетековни средства		346.664	376.638
Тековни средства			
Залиха	17	1.885	1.473
Побарувања од купувачи	18	12.310	19.627
Останати тековни средства и АВР	19	432.151	236.254
Пари и парични еквиваленти	20	4.197	96.929
Вкупно тековни средства		450.543	354.283
ВКУПНИ СРЕДСТВА		797.207	730.921
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Основачки капитал		421.155	421.155
Резерви		1.752	1.752
Акумулирана загуба		(457.134)	(544.948)
Тековна добивка/ (загуба)		(32.953)	87.814
Вкупно капитал	21	(67.180)	(34.227)
Нетековни обврски			
Долгорочни финансиски обврски	22	266.030	109.823
Вкупно нетековни обврски		266.030	109.823
Тековни обврски			
Краткорочни финансиски обврски	23	61.195	157.160
Обврски кон добавувачи	24	304.341	261.525
Останати тековни обврски и ПВР	25	232.821	236.640
Вкупно тековни обврски		598.357	655.325
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		797.207	730.921

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на Раководството на Претпријатието на 14 Март 2026 година и се потпишани во негово име од страна на:



 Марјан Цветковски
 Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината која завршува на 31 декември 2025
во илјади денари

	Основна главнина	Резерви	Акумулирана загуба	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2024 година	421.155	1.752	(544.948)	(122.041)
Издвојување на резерви Вкупна сеопфатна загуба за годината	-	-	87.814	87.814
Состојба на 31 декември 2024 година	421.155	1.752	(457.134)	(34.227)
Издвојување на резерви Вкупна сеопфатна загуба за годината	-	-	-	-
	-	-	(32.953)	(32.953)
Состојба на 31 декември 2025 година	421.155	1.752	(490.087)	(67.180)

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2025
во илјади денари

	2025	2024
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		
Добивка/(загуба) пред оданочување	(32.953)	99.022
<i>Усогласувања на добивката за нето паричните текови од оперативни активности:</i>		
Амортизација	32.471	32.474
Неотпишана вредност на отугени градежни објекти	744	-
Непарична корекција - обврски по спогодба со Министерство за финансии	103.163	-
Отпишани обврски	(1.455)	-
Курсни разлики, нето	977	56
Прилагодување за приходи/(трошоци) за камати, нето	5.607	8.734
Оперативна добивка пред промени во работниот капитал	108.554	140.286
Промени во оперативните средства и обврски:		
<i>Зголемување/(намалување) на средства:</i>		
Побарувања од купувачи	4.075	(1.977)
Останати тековни средства и АВР	(195.899)	(121.037)
Залихи	(412)	137
<i>Зголемување/(намалување) на обврски:</i>		
Обврски кон добавувачи	46.536	(16.153)
Останати тековни обврски и ПВР	6.702	138.300
Останати долгорочни обврски	-	(2.094)
Парични средства генерирани од работењето	(30.444)	137.462
Платени камати	(6.024)	(8.854)
Платен данок на добивка	(10.521)	(468)
Нето паричен тек / (одлив) од оперативни активности	(46.989)	128.140
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ / (ОДЛИВИ) ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавки на недвижности, постројки и опрема	(2.758)	(22.378)
Нематеријални средства	(483)	-
Примени камати	418	120
Нето паричен одлив од инвестициони активности	(2.823)	(22.258)
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ / (ОДЛИВИ) ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Финансиски обврски кон Министерство за финансии (Париски и Лондонски клуб на доверители)	(30.000)	-
Финансиски обврски кон АД Аеродроми на Македонија	(12.920)	(11.844)
Нето паричен одлив од финансиски активности	(42.920)	(11.844)
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства	(92.732)	94.038
Пари и парични средства на почетокот на годината	96.929	2.891
Пари и парични средства, крај на годината	4.197	96.929

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје (во понатамошниот текст „Претпријатието“) е основано со Закон за основање на Јавно претпријатие Македонска радиотелевизија, донесен од Собранието на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21.01.1998 година бр.07-320/1 објавен во („Службен весник на РМ“ бр.6/98). ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје е правен следбеник на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио телевизија Скопје организирано со Одлука на Собранието на СРМ бр. 22- 1114/1 од 22.03.1990 година.

Единствен основач на ЈРП МРТ Скопје е Собранието на Република Северна Македонија. Во правниот промет со трети лица Претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со целиот свој имот.

Претпријатието е запишано во единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица кај Централниот регистар на Република Северна Македонија со главна приходна шифра 60.20 Дејности на телевизиската програма и емитување.

Согласно Законот за аудио и аудиовизуелни услуги, раководењето и управувањето на ЈРП МРТ Скопје се одвива преку: Програмски совет на МРТ, Надзорен одбор, Директор и Заменик на директорот на МРТ. Програмскиот совет е составен од 13 члена, а членовите ги именува и разрешува Собранието на Република Северна Македонија на предлог на овластени предлагачи. Надзорот на материјално-финансиското работење на Претпријатието го врши Надзорниот одбор на МРТ кој е составен од 7 члена. Директорот на ЈРП МРТ раководи со работењето на МРТ и ја застапува и претставува МРТ. Директорот има заменик.

Основна дејност на Претпријатието претставува создавање и емитување на радио и ТВ програми, создавање и емитување посебни програми за информирање и зачувување на културните и историските традиции за унапредување на врските со иселениците, создавање и промет на радио-телевизиски емисии, набавки на опрема, репродукционен и друг материјал за сопствени потреби.

Седиштето на Претпријатието е на адреса Бул. „Гоце Делчев“ бр 18, Скопје.

На 31 декември 2025 година, Претпријатието има 597 вработени (31 декември 2024: 630 вработени).

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување и презентација на приложените финансиски извештаи

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (објавен во “Службен весник” бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 88/2017, 192/2017, 64/2018, 120/2018, 290/2020, 215/2021, 99/2022, 272/2024 и 191/2025) и Правилникот за водење сметководство објавен во Службен весник бр.75/2024 (Правилник), каде што се објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ издание 2023). Овој Правилник ги содржи Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) - МСФИ 1 до МСФИ 17, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) - МСС 1 до МСС 41, толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ) - КТМФИ 1 до КТМФИ 23 и толкувања на Постојаниот комитет за толкување (ПКТ) - ПКТ 7 до ПКТ 32.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.1. Основа за изготвување и презентација на приложените финансиски извештаи (Продолжува)

Горенаведените стандарди, измени и толкувања (МСФИ, КТМФИ и ПКТ) се применливи во Република Северна Македонија заклучно од 1 јануари 2025, освен МСФИ 17, Договори за осигурување, кој ќе започне да се применува од 1 јануари 2028. Со измените на Правилникот објавен во Службен весник бр.274/2024, МСФИ 9, Финансиски инструменти, ќе започне да се применува (во Република Северна Македонија) од 1 јануари 2028 и во согласност со насоките од страна на Советот за унапредување и развој на сметководствената професија на Република Северна Македонија, МСС 39 и МСФИ 4 објавени во Службен весник бр. 159/2009 остануваат применливи сметководствени стандарди за финансиски инструменти и договори за осигурување до тој датум.

Претпријатието ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник бр.75/2024 и 274/2024. Бидејќи МСФИ 9 и МСФИ 17 не се во примена за периодот кој започнува на 1 јануари 2025, поединечните финансиски извештаи на Претпријатието се подготвени во согласност со сметководствените стандарди применливи во Република Северна Македонија, како што се објавени во Правилникот и објаснети погоре. Следствено МСФИ 1, Првично усвојување на меѓународни стандарди за финансиско известување, не е применлив и Претпријатието ги применува специфичните преодни одредби за сите сметководствени стандарди, како што е објаснето во текстот подолу.

По спроведувањето на Правилникот, објавен во Службен весник бр.75/2024, Раководството го оцени влијанието на новоприменливите стандарди и утврди дека истите немаат значително влијание врз поединечните финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Претпријатието како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Претпријатието се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2024 година.

Финансиските извештаи на Претпријатието се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Претпријатието. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од Раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Претпријатието. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и компексност, или пак делови каде што претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.3.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.2. Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека претпријатието ќе продолжи да работи во догледна иднина.

Како што е обелоденето во Белешка 21, со состојба на 31 декември 2025 година Претпријатието има негативен капитал. Во вообичаени околности ваквата состојба може да укажува на потреба од дополнителна анализа на примената на претпоставката за континуитет. Јавното радиодифузно претпријатие Македонска Радио Телевизија е основано од Собранието на Република Северна Македонија и врши дејност од јавен интерес во областа на радиодифузијата. Работењето на Претпријатието е регулирано со посебна законска рамка, при што значаен дел од средствата за финансирање на неговото работење се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија во согласност со важечката регулатива.

Имајќи ја предвид институционалната улога на Претпријатието како јавен радиодифузен сервис и законската рамка со која е уредено неговото работење и финансирање, Раководството смета дека постојат соодветни основи за примена на претпоставката за континуитет при подготовката на овие финансиски извештаи.

2.3. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, бара од Раководството на Претпријатието употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Значајните проценки и претпоставки се како што следува:

Објективна вредност

Објективната вредност на финансиските инструментикои не котираат на активните пазари се определуваат со користење на интерни техники на вреднување и професионално расудување.

Корисен век на средствата

Раководството го одредува проценетиот корисен век на средствата и трошокот за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира секогаш кога постојат индикации за значајни промени на користените претпоставки, како што се технолошкиот развој и факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

Оштетување (обезвреднување) на финансиските средства

Оштетувањето на ненаплатливите побарувања, чија наплата е неизвесна и спорна, се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите и обврзниците на радиодифузна такса да ги исполнат своите законски обврски. Методите на проценка се базираат на преглед на старосната структура на побарувањата и историјата на отпис на побарувањата, анализа на кредитниот рејтинг на купувачите и промените во условите за плаќање на купувачите. Проценките исто така вклучуваат и претпоставки за идното однесување на купувачите и идните готовински наплати.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.3. Користење на проценки (Продолжува)

Намалување на вредноста

Проценките на нето реализационата вредност се засновани на најверодостојните докази кои се достапни во времето кога се вршат проценките за износот по кој се очекува да бидат реализирани залихите. Овие проценки ги земаат во предвид флукуациите на цената или набавната вредност кои директно се однесуваат на настаните кои се случуваат по крајот на периодот до степенот до кој ваквите настани ги потврдуваат условите кои постојат на крајот на периодот. Проценките на нето реализациона вредност ја земаат во предвид и намената за која се чуваат залихите. Реалната нето реализациона вредност на залихите може да биде помала од проценетата и тоа доведува идните трошоци да бидат евидентирани на товар на извештајот за сеопфатна добивка.

2.4. Приходи и финансирање

Приходите се искажуваат според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани. Приходи од редовни активности се приходи од извршени услуги, камати, закупнини и останати.

Согласно Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со член 105 (сл.весник 154/23) предвидено е дека средствата за финансирање на радиодифузната дејност, за работењето и развојот на Македонска Радио Телевизија, Јавното претпријатие Македонска радиодифузија и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија во висина од 1% од реализираните даночни приходи утврдени во последната донесена завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија и тоа:

- 80% за МРТ за покривање на трошоци за создавање и емитување на програмите и за техничко-технолошки развој,
- 15% за ЈП Македонска радиодифузија за одржување, употреба и развој на јавната радиодифузна мрежа и
- 5% за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Дополнителен извор на средства за финансирање на МРТ се донации, продажба на програма и услуги, како и средства остварени од емитување на аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации остварени во рамки на програмски содржини обезбедени врз основа на склучени посебни договори со обезбедувачи на аудио или аудиовизуелни дела со заштитени авторски права, во согласност со условите од договорот.

2.5. Расходи

Расходите се признаваат во периодот во кој настануваат, врз основа на принципот на пресметковна основа на сметководство. Расходите се евидентираат во финансиските извештаи во моментот кога обврската е настаната, независно од моментот на нивното плаќање.

Трошоците за програмски права (права за емитување на спортски настани, филмови, серии, копродукции и други програмски содржини) се признаваат како расход во периодот на нивното користење, односно емитување на програмската содржина.

Трошоците за надворешни услуги и авторски договори се признаваат во периодот во кој услугата е извршена врз основа на договор и соодветна документација.

Трошоците за материјали, енергија, одржување и останати оперативни расходи се признаваат во периодот во кој се настанати.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.6. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните /негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Претпријатието. Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба. Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход/(расход) во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.7. Трошоци за истражување и развој

Трошоците за истражување се трошоци на периодот, а трошоците за развој се капитализираат како нематеријално средство.

2.8. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Претпријатието на 31 декември 2025 година се состојат од земјиште, градежни објекти, опрема и алат. Недвижностите и опремата се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или рабати ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени/изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е компетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како „Останати приходи“ додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како „Останати трошоци од работењето“.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци. Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.9. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на средствата се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Претпријатието поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

2.10. Амортизација

Амортизацијата на недвижностите, опремата и нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише во рамки на нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите, опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Претпријатието. Компететните оддели во Претпријатието периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Пропишаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Градежни објекти	2,5 - 10 %
Погонски и деловен инвентар	10 %
Мебел и друга опрема	20 %
Компјутерска опрема и софтвер	25 %
Телекомуникациска опрема и возила	25 %
Нематеријални средства	20 %

Амортизацијата на недвижности, опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.11. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Претпријатието ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Претпријатието како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување. Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 “Оштетувања на средствата”.

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.12. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Нето продажната вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата.

Залихите на материјали, резервни делови и ситен инвентар се водат по набавни цени. Ситниот инвентар се отпишува 100% при ставањето во употреба. Трговските стоки се водат по набавни цени со примена на методата на просечни набавни цени.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во “Останати оперативни трошоци” се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

2.13. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според објективна вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Претпријатието на денот на кој Претпријатието станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент. При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство. Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Претпријатието ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на финансиските инструменти. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Претпријатието ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Претпријатието нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени. Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна или врз основа на судска одлука, вонсудска спогодба или одлука донесена од страна на Раководството. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките “Останати расходи”.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

(а) Побарувања од купувачи (Продолжува)

Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на “Останати приходи”.

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Претпријатието, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства. Финансиските обврски, иницијално вреднувани по објективна вредност, последователно се вреднуваат по амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

(г) Долгорочни заеми

Обврските за долгорочни заеми иницијално се признаваат според објективната вредност намалена за трошоците при склучување на кредитниот однос. По иницијалното признавање, обврските за заеми последователно се признаваат по амортизирана вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. При пресметката на амортизираната вредност се земаат во предвид трошоците при склучување на кредитниот аранжман, како и попустите добиени при исплатата на обврските за заеми. Приходите и трошоците се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка во моментот на плаќање или отпис на обврските, како и во текот на амортизацијата на заемите.

2.14. Пари и парични средства

Парите и паричните средства се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.15. Надоместоци на вработени

Во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија, Претпријатието е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки. Претпријатието исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Претпријатието нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа, не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. Претпријатието исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Претпријатието смета дека сегашната вредност на идните обврски спрема вработените врз основа на ваквите отпремнини не е значајна и соодветно на ова нема евидентирано резервација за наведените плаќања.

2.16. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава претставува добивката за годината зголемена за даночно непризнатите трошоци и помалку искажани приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка, намалена за даночните ослободувања.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи во предвид дека веројатноста оданочивата добивка ќе биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.17. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 “Обелоденувања за поврзани субјекти”.

Односите помеѓу Претпријатието и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.18. Настаните по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Претпријатието на денот на Извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Претпријатието е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Претпријатието се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Претпријатието.

3.1. Пазарен ризик

(а) Ризик од курсни разлики

Претпријатието е директно изложено на ризик од курсни разлики бидејќи дел од побарувањата и обврските од работење се искажани во странска валута.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута во денари на 31 декември 2025 и 2024 година се дадени во следниов преглед:

	2025	Во денари 2024
ЕУР	61,4950	61,4950
УСД	52,3050	58,8807
ЦХФ	66,1735	65,1775

(б) Каматен ризик

Претпријатието е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Претпријатието има каматоносни обврски на 31 декември 2025 година поради што неговите приходи, расходи и оперативните парични текови зависат од промените на пазарните каматни стапки. Овој ризик зависи од финансиските пазари и Претпријатието нема некои практични средства за намалување на истиот.

(в) Ценовен ризик

Претпријатието не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според објективната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)

3.2. Ликвидносен ризик

Претпријатието ги менаџира своите средства и обврски на таков начин што во рамките на утврдениот минимум, изготвува план за плаќање со редослед за исплата. Претпријатието настојува од слободните средства да ги сервисира доспеаните обврски. Претпријатието, врши секојдневно следење на состојбата на паричните средства и изготвува проекции за идните парични приливи и одливи.

Претпријатието не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Изложеноста на Претпријатието на кредитен ризик произлегува од неможноста навремено да се наплатат сите побарувања од купувачи. Претпријатието ја прати својата изложеност на кредитен ризик и презема чекори во рамките на своите можности, за наплата на своите побарувања преку правни инструменти. Сметководствената вредност на побарувањата од купувачи презентирани во овие финансиски извештаи ја претставува максималната изложеност на кредитен ризик.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Основната главнина на јавното претпријатие претставува државен капитал, а како единствен оснивач на претпријатието се јавува Собранието на РМ. Резервите претставуваат неноминиран капитал кој се формира со распределба од остварената добивка. Акумулираната добивка е неноминиран капитал врз основа на нераспоредена добивка од минати периоди. Акумулираната загуба настаната врз основа на загубите од минати периоди претставува одбивна ставка на капиталот. Целите на Претпријатието во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Претпријатието да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет како би имало услови да ја обавува својата основна дејност.

3.5. Проценки на објективната вредност

Претпријатието има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат на отсуството на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Претпријатието ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството на Претпријатието смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ И ПРОДАЖБА

	2025	2024
Приходи од продажба во земјата	2.106	2.069
Приходи од продажба во странство	595	1
Приходи од донации и субвенции	1.182.439	1.318.078
Приходи од маркетинг активности	16.923	34.040
Вкупно	1.202.063	1.354.188

Приходите од субвенции, дотации и донации на вкупен износ од 1.318.078 илјади денари се однесуваат на поддршки од:

	2025	2024
Субвенции по договор за јавна набавка	269	234
Министерство за дигитална трансформација	1.181.864	1.140.538
Донации од Буџет на РСМ	-	97.000
Донации за основни средства	306	306
Министерство за дигитална трансформација - по вонсудска спогодба	-	80.000
Вкупно	1.182.439	1.318.078

Согласно член 105 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, главен извор на финансирање на Претпријатието се средствата за финансирање на радиодифузната дејност кои се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија преку Министерството за дигитална трансформација.

Приходот по овој основ во 2025 година изнесува 1.181.864 илјади денари (2024: 1.237.538 илјади денари), наместо првично предвидениот на износ од 1.261.864 илјади денари. Намалувањето на приходите во однос на претходната година се должи на ребалансот на Буџетот на Република Северна Македонија донесен во Јуни 2025 година, при што средствата за финансирање на радиодифузната дејност на Претпријатието се исплатени во износ помал од првично предвидениот со законската рамка, односно помалку за 80.000 илјади денари.

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2025	2024
Приходи од наплатени отпишани побарувања за РДТ	3.285	3.501
Приходи од побарувања од купувачи на кои е направена исправка на вредноста	71	-
Приходи од отпис на обврски	1.455	-
Приходи од наемнини	269	269
Останати приходи и приходи од минати години	4.324	4.849
Вкупно	9.404	8.619

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ОДРЖУВАЊЕ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Потрошени материјали	1.456	2.520
Енергија и гориво	38.587	43.029
Резервни делови	32	37
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми	844	1.109
Транспортни услуги	12	65
Телефон, видео линии, интернет, пошта	8.968	10.937
Комунални услуги	6.220	5.818
Услуги за одржување и заштита	17.549	17.329
Вкупно	<u>73.668</u>	<u>80.844</u>

7. ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Бруто плати	626.198	564.880
Останати надомести на вработените	27.260	24.693
Вкупно	<u>653.458</u>	<u>589.573</u>

8. АМОРТИЗАЦИЈА И ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Амортизација на нематеријални средства	207	170
Депрецијација на материјални средства	32.264	32.304
Вкупно	<u>32.471</u>	<u>32.474</u>

9. ТРОШОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ПРАВА

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Права за спортски настани	45.111	86.973
Права за филмови и серии	65.442	29.263
Права за копродукции	250.399	214.611
Останати програмски права	24.887	113.867
Надомест за фестивали	501	499
Вкупно	<u>386.340</u>	<u>445.213</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

10. ОСТАНАТИ НАДВОРЕШНИ УСЛУГИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ревизија и останати слични услуги	835	818
Нотарски, адвокатски и судски трошоци	402	524
Технички и останати услуги	1.714	6.399
Трошоци за хонорари за авторски договори	30.958	25.338
Останати трошоци и услуги	<u>98</u>	<u>218</u>
Вкупно	<u>34.007</u>	<u>33.297</u>

11. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Трошоци за членови на органи на управување	8.966	7.634
Казни, пенали, надоместоци за штети и сл.	-	46
Трошоци за копродукција од минати години	-	5.719
Останати расходи (спорови, судски такси и расход од минати години)	1.506	2.691
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	9.449	10.593
Наемнини на недвижности	180	1.115
Останати услуги	489	739
Трошоци за осигурување	1.702	1.296
Банкарски провизии	555	532
Трошоци за репрезентација	1.224	1.477
Трошоци за чланарини, авторски права, индиректни даноци и останати надоместоци	33.077	41.752
Вредносно усогласување на градежни објекти	<u>744</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>57.892</u>	<u>73.594</u>

12. ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Финансиски приходи		
Приходи од редовни и затезни камати	418	120
Позитивни курсни разлики	2.264	2.619
Вкупно финансиски приходи	<u>2.682</u>	<u>2.739</u>
Финансиски расходи		
Расходи од камати	(6.024)	(8.853)
Негативни курсни разлики	(3.242)	(2.676)
Вкупно финансиски расходи	<u>(9.266)</u>	<u>(11.529)</u>
Нето расходи од финансирање	<u>(6.584)</u>	<u>(8.790)</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

13. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувања на данок на добивка и добивка пред оданочување помножена со пропишана стапка на данок на добивка.

	2025	2024
Добивка / (загуба) пред оданочување	(32.953)	99.022
Непризнати расходи за даночни цели	18.174	13.058
Даночна основа	-	112.078
Намалување на даночната основа	-	-
Даночна основа по намалување	-	112.078
Данок на добивка	-	11.208
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
Данок на добивка	-	11.208
<i>Ефективна даночна стапка</i>	-	11,32%

Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава претставуваат добивката остварена во тековната година и даночно непризнатите трошоци согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

14. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Нематеријални средства	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2024	9.000	9.000
Набавки	-	-
Состојба на 31.12.2024	9.000	9.000
Набавки	483	483
Состојба на 31.12.2025	9.483	9.483
Исправка на вредноста на 01.01.2024	8.416	8.416
Амортизација за 2024	170	170
Состојба на 31.12.2024	8.586	8.586
Амортизација за 2025	207	207
Состојба на 31.12.2025	8.793	8.793
Нето сегашна вредност		
- 31 декември 2025	690	690
- 31 декември 2024	414	414

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

15. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, канц. инв. мебел и транс. с-ва	Уметнички слики и книги	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2024	168.986	498.534	803.463	190.590	5.324	1.666.897
Набавки	-	837	20.905	636	-	22.378
Состојба на 31.12.2024	168.986	499.371	824.368	191.226	5.324	1.689.275
Набавки	-	-	2.758	-	-	2.758
Намалувања/отпис	-	(2.715)	-	-	-	(2.715)
Состојба на 31.12.2025	168.986	496.656	827.126	191.226	5.324	1.689.318
Исправка на вредност на 01.01.2024	-	406.474	692.638	181.574	95	1.280.781
Депрецијација за 2024	-	12.344	17.632	2.328	-	32.304
Намалувања	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2024	-	418.818	710.270	183.902	95	1.313.085
Депрецијација за 2025	-	12.313	17.624	2.328	-	32.265
Намалување	-	(1.972)	-	-	-	(1.972)
Состојба на 31.12.2025	-	429.159	727.894	186.229	95	1.343.378
Нето сегашна вредност :						
- 31 декември 2025	168.986	67.497	99.232	4.996	5.229	345.940
- 31 декември 2024	168.986	80.553	114.098	7.324	5.229	376.190

Претпријатието со состојба на 31 декември 2025 година има евидентирано земјиште со вкупна сегашна вредност од 168.986 илјади денари и евидентирано градежни објекти со вкупна сегашна вредност во износ од 41.884 илјади денари, за кои согласно имотно-правната документација со која располага, Претпријатието има добиено само право на користење на земјиштето и градежните објекти од страна на државата, но не и сопственост над истите. Според тоа, Претпријатието има евидентирани земјиште и градежни објекти во својата евиденција со вкупна сегашна вредност од 210.870 илјади денари, за кои средства не се обезбедени соодветни документи за сопственост. Согласно расположливата документација од минати години, за објектот „Охрид 2“ е одземено правото на користење, поради што истиот со извршениот попис за 2025 година е исклучен од сметководствената евиденција на Претпријатието.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

16. ДОЛГОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Вложувања во акции	22	22
Останати долгорочни вложувања	12	12
Состојба на 31 декември	<u>34</u>	<u>34</u>

17. ЗАЛИХА

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Материјали	2.866	2.847
<i>Исправка на вредноста на материјалите</i>	<i>(1.283)</i>	<i>(1.597)</i>
Вкупно материјали	<u>1.583</u>	<u>1.250</u>
Резервни делови	43	33
<i>Исправка на вредноста на резервните делови</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Вкупно резервни делови	<u>43</u>	<u>33</u>
Ситен инвентар на залиха	82	65
Ситен инвентар во употреба	11.027	11.299
Автогуми на залиха	54	-
Автогуми во употреба	29	428
<i>Исправка на вредноста на ситниот инвентар и автогуми</i>	<i>(11.057)</i>	<i>(11.728)</i>
Вкупно ситен инвентар и автогуми	<u>135</u>	<u>64</u>
Стоки на залиха	819	819
Залиха на некурентни производи и отпадоци	4.562	4.564
<i>Исправка на вредноста на готовите производи</i>	<i>(5.257)</i>	<i>(5.257)</i>
Вкупно готови производи	<u>124</u>	<u>126</u>
Состојба на 31 декември	<u>1.885</u>	<u>1.473</u>

18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарувања од купувачи во земјата:		
- Побарувања за РДТ	2.008.524	2.011.810
- Побарувања од купувачи во земјата	31.830	32.943
Побарувања од купувачи во странство	36.569	44.275
Дадени аванси во земјата	475	397
Дадени аванси во странство	482	669
<i>Исправка на вредноста на побарувањата од купувачите (а)</i>	<i>(2.065.570)</i>	<i>(2.070.467)</i>
Состојба на 31 декември	<u>12.310</u>	<u>19.627</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ (Продолжува)

Побарувањата од купувачи не се каматоносни.

(a) Движење на исправката на вредноста на побарувањата во 2025 и 2024 година:

	Побарувања за РДТ	Останати поб. од куп во земјата	Побарувања од купувачи во странство	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2025	2.011.810	21.739	36.918	2.070.467
Трошок за годината	-	5	(1.423)	(1.418)
Укинати резервирања / наплатени побарувања	(3.285)	(71)	(123)	(3.479)
Состојба на 31 декември 2025	2.008.525	21.673	35.372	2.065.570

	Побарувања за РДТ	Останати поб. од куп во земјата	Побарувања од купувачи во странство	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2024	2.015.310	21.746	37.998	2.075.054
Трошок за годината	-	(7)	(5)	(12)
Укинати резервирања / наплатени побарувања	(3.500)	-	(1.075)	(4.575)
Состојба на 31 декември 2024	2.011.810	21.739	36.918	2.070.467

Согласно промените во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, од октомври 2017 година Радиодифузна такса (РДТ) е укината како начин на финансирање на ЈРП МРТ Скопје. Согласно проценките на Раководството извршено е усогласување на вредноста преку исправка на вредноста на овие побарувања. Секоја последователна наплата на РДТ во наредниот период ќе биде прикажана како приход во истиот период (белешка 2.3).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

19. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарувања од вработени	1.288	1.349
Останати побарувања за извршители и по судски одлуки	19.944	20.044
Однапред пресметана камата	42.207	47.173
Однапред пресметани трошоци за права и емитување во иден период	98.631	11.580
Пресметани трошоци за осигурување	1.269	980
Однапред пресметани приходи	155.019	155.019
Однапред пресметани обврска по основ на долг-Министерство за финансии	103.163	-
Побарувања за данок на добивка	10.521	-
Останати побарувања	109	109
	<u>432.151</u>	<u>236.254</u>

Однапред пресметаните трошоци на вкупен износ од 42.207 илјади денари (2024: 47.173 илјади денари) се однесуваат на пресметана камата по основ на договори за одложено плаќање на обврски со Аеродроми на Македонија.

Однапред пресметаните приходи на вкупен износ од 155.019 илјади денари (3 рати на износ од 51.673 илјади денари) се однесуваат на пресметани приходи по основ на вонсудска спогодба од 15.11.2025 година со Министерство за дигитална трансформација која е врз основа на тужба од 26.02.2025 по основ на неисплатен законски предвиден износ во 2024 година согласно последните измени од ЗААМУ.

Со датум 16.02.2026 година е склучена спогодба и утврден е амортизационен план, при што е извршена пресметка на долгот и каматата на вкупен износ од 216.326 илјади денари. Долгот ќе се отплатува на 55 еднакви месечни рати на износ од 3.933 илјади денари, заклучно со 01.08.2030 година.

Врз основа на спогодбата, на постоечката обврска е докнижен износ од 103.163 илјади денари.

20. ПАРИ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Жиро сметки	3.515	96.111
Благајна	308	339
Девизни сметки	374	479
Состојба на 31 декември	<u>4.197</u>	<u>96.929</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

21. КАПИТАЛ

Основната главнина на Јавното радиодифузно претпријатие претставува државен капитал. Како единствен оснивач на ЈРП МРТ се јавува Собранието на РМ.

Акумулираната добивка е неноминиран капитал врз основа на нераспоредена добивка од минати периоди, додека акумулираната загуба настаната врз основа на загубите од минати периоди е одбитна ставка на капиталот.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Основна главнина	421.155	421.155
Резерви	1.752	1.752
Акумулирана загуба	(457.134)	(544.948)
Тековна добивка/(загуба)	<u>(32.953)</u>	<u>87.814</u>
Состојба на 31 декември	<u>(67.180)</u>	<u>(34.227)</u>

Претпријатието има евидентирано основна главнина на износ од 421.155 илјади денари. Износот на државниот капитал не е запишан и усогласен со регистрираната основна главнина според изводот од Централниот регистар на Република Северна Македонија од основањето на ЈРП МРТ Скопје, односно од 1998 година до денес.

22. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ЈП Аеродроми на Македонија - главен долг	59.660	67.615
ЈП Аеродроми на Македонија - камата	37.242	42.208
Долг кон Министерство за Финансии (Париски и Лондонски клуб на доверители)	<u>169.128</u>	<u>-</u>
Состојба на 31 декември	<u>266.030</u>	<u>109.823</u>

Долгорочните финансиски обврски на ЈРП МРТ кон ЈП Аеродроми на Македонија на износ од 96.902 илјади денари (2024:109.823 илјади денари), се однесуваат на Договор за регулирање на финансиски обврски, согласно Пресуда бр.5 ТС-21/10 од 25.11.2011 година и потпишана спогодба, за плаќање на рати, за период од 01.07.2014 година, заклучно со 01.07.2034 година, по изгубен судски спор, а се однесува на добиена позајмица во 2007 година, во износ од 2.600.000 EUR, чиј што првичен рок на враќање бил две години, односно до 02.02.2009 година.

Салдото на долгорочни обврски во износ од 169.128 илјади денари се однесува на обврски кон Министерство за финансии кои, согласно спогодбата склучена на 16.02.2026 година и утврдениот амортизационен план за отплата на долгот, се класифицирани како долгорочни обврски (Белешка 19).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

23. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Тековен дел од главница - Аеродроми на Македонија	8.618	8.618
Доспеани камати кон Аеродроми на Македонија	5.379	5.379
Доспеан главен долг кон Министерство за Финансии (Париски и Лондонски клуб на доверители)	<u>47.198</u>	<u>143.163</u>
Состојба на 31 декември	<u>61.195</u>	<u>157.160</u>

Краткорочните финансиски обврски со состојба на 31 декември 2025 година на износ од 13.997 илјади денари се однесуваат на тековен дел за главен долг и камата кон Аеродроми на Македонија кој доспева за плаќање во 2025 година (Белешка 22).

Обврските кон Министерство за Финансии, со состојба на 31 декември 2025 година, на износ од 47.198 илјади денари (2024: 143.163 илјади денари). Обврските кон Министерство за финансии, со состојба на 31 декември 2025 година, изнесуваат 47.198 илјади денари (2024: 143.163 илјади денари). Согласно спогодбата склучена на 16.02.2026 година, со која е утврден амортизационен план за отплата на долгот, износот кој доспева во наредните 12 месеци изнесува 47.198 илјади денари и е класифициран како краткорочна обврска. (Белешка 19 и 22).

24. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски кон добавувачи во земјата	230.783	187.342
Обврски кон добавувачи во странство	73.134	74.182
Обврски за примени аванси во земјата	<u>424</u>	<u>1</u>
Состојба на 31 декември	<u>304.341</u>	<u>261.525</u>

25. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски за ДДВ	130	67
Обврски за данок на добивка - тековна	968	5.558
Останати обврски кон државата за даноци и придонеси	17.431	17.685
Обврски кон вработените за плата и останати обврски кон вработени	36.832	36.454
Обврски кон членови на УО и совет на МРТ	1.812	839
Останати тековни обврски	138	53
Пресметани нефактурирани трошоци за пресметковниот период	51	176
Пресметани приходи од Министерство за дигитална трансформација - вонсудска спогодба	155.019	155.019
Пресметани приходи за идни периоди	<u>20.440</u>	<u>20.790</u>
Состојба на 31 декември	<u>232.821</u>	<u>236.640</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

25. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР (Продолжува)

Однапред пресметаните приходи на вкупен износ од 155.019 илјади денари (3 рати на износ од 51.673 илјади денари) се однесуваат на пресметани приходи по основ на вонсудска спогодба од 15.11.2025 година со Министерство за дигитална трансформација а врз основа на тужба од 26.02.2025 по основ на неисплатен законски предвидениот износ во 2024 година согласно последните измени од ЗААМУ.

Раководството на Претпријатието смета дека погоре прикажаните износи реално соодветствуваат на нивните објективни вредности на денот на подготовката на Извештајот за финансиска состојба.

26. ПРАВНИ СПОРОВИ

Со состојба на 31 декември 2025 година, Претпријатието во својата евиденција има 15 судски предмети. Од овие предмети во улога на тужител ЈРП МРТ се јавува во 10 предмети со проценета вредност на судските спорови од 19.752 илјади денари.

Претпријатието како тужена страна се јавува во 5 предмети со проценета вредност од 1.949 илјади денари.

Позначен правен спор поведен против ЈРП МРТ со состојба на 31 декември 2025, е прикажан во следниот преглед:

Тужител	Опис	Вредност на спорот
МАРЈАН МИХОВ ОД ШТИП	Вознемирување на сопственост. Постапката е во тек. Одржани се неколку рочишта. Последното е закажано на 17.03.2026 година	1.781

Позначајни правни спорови во кои Претпријатието се наоѓа во улога на тужител со состојба на 31 декември 2025 година се прикажани во следниот преглед:

Тужен	Опис	Вредност на спорот
Еуротрејд ДОО Скопје	Во рамки на стечајна постапка продаден е дел од заложенитот имот, при што заложниот доверител е делумно намирен. За дополнително пронајден имот во тек е постапка за упис во Катастар. На ден 01.12.2025 година контактиран е стечајниот управник, при што е потврдено дека постапката е сеуште во тек и дека се чека упис на недвижноста во Катастар, по што се очекува проценка, продажба на имотот и распределба на средствата меѓу доверителите.	11.125
ТАРБСМАК	Постапката е во тек. Отворена стечајна постапка против тужениот под СТ бр.220/21. Побарувањето на МРТ во стечајната постапка е оспорено и упатена е МРТ на спор за утврдување на побарувањето. Во текот на судскиот спор за оспореното побарување, во завршни зборови, полномошникот на тужениот го призна тужбеното побарување. Примена е првостепенa пресуда врз основа на признание на тужениот, по што е доставена до стечајниот управник. Примено е известување од судот со решение во прилог кон истото со кое е разрешен Претседателот на одборот на стечајни доверители и со истото решение назначен е нов Претседател на одборот на стечајни доверители.	1.781

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

КИНОФИЛМ	Врз основа на донесена судска пресуда поради неподнесување на одговор на тужба, поведена е постапка за присилна наплата на побарувањето од должникот, која е во тек.	1.322
СОЗР на Влада на РСМ-Возачи на Влада	Донесено е Решение за Нотарски платен налог од надлежен Нотар, вложен приговор од тужениот. Донесена е пресуда во полза на МРТ, на која тужениот има вложено жалба. На ден 20.01.2025 година примена е Второстепена пресуда со која се одбива жалбата на тужениот и се потврдува првостепената пресуда.	873
СОЗР на РСМ	Донесено решение за издавање на нотарски платен налог. Во тек е постапка пред надлежен суд. Рочиштето од 28.01.2025 година е одложено на Барање на тужениот за склучување на вонсудска спогодба за плаќање на долгот.	1.924
Марјан Михов Благоја Михов Стојан Михов Стојка Ѓорѓиева Виктор Минов Локал Детелинка Друштво Амичи	Постапката е во почетна фаза, при што е доставен и одговор на тужба од страна на дел од тужените. Сеуште нема закажано подготвително рочиште.	2.654

* Податокот вредност на спорот го означуваат вкупниот износ на спор, а не и состојбата на побарување со 31 декември 2025 година.

Покрај горенаведените, исто така, сеуште се води спор пред Управен суд со Агенција за катастар на недвижности поради одбивање на Катастарот да постапи според правилата за начинот и постапката за запишување на промени во катастарот на недвижности, и по четврти пат е поднесена тужба (У1 408/2022 У1 670/23) за поништување на Потврда за одбивање на пријава за исправка на грешка, направена од страна на Агенцијата за катастар со која дел од објектите на МРТ се заведени како сопственост на РМ. На барање на судот, со поднесок направено е уредување на тужбата. Донесена е Пресуда за прв пат со која тужбата на ЈРП МРТ се одбива како не основана. Поднесена е жалба до Виш Управен суд и се чека одлука по истата.

На ден 26.02.2024 година, Претпријатието поднесе тужба (55ТЦ1-58/24) против Министерство за информатичко општество и администрација Скопје на проценета вредност од 470.038.612 денари по основ на долг.

Средствата кои ЈРП МРТ ги побарува по основ на оваа тужба се обезбедуваат од Буџетот на РСМ преку Буџетот на Министерство за информатичко општество и администрација согласно член 105 од ЗААМУ. Во 2024 година на Претпријатието е исплатен износ од 670.500.000 денари, наместо законски предвидениот износ согласно последните измени од ЗААМУ (член 27 и 45 од Закон за изменување и дополнување на ЗААМУ), така што ЈРП МРТ го побарува преостанатиот износ од разликата со износот на средствата којшто законски му следува.

Предметот е решен со вонсудска спогодба помеѓу Министерство за дигитална трансформација (претходно Министерство за информатичко општество) и ЈРП МРТ потпишана во ноември 2025 година согласно која договорните страни спогодбено го решаваат предметот, Министерство за дигитална трансформација да исплати половина од побаруваниот износ, односно 235.019.306 денари и тоа:

1. Најдоцна до 31.01.2025 да се исплати износ од 80.000.000 денари,
2. Најдоцна до 31.01.2026 да се исплати износ од 51.673.102 денари,
3. Најдоцна до 31.01.2027 да се исплати износ од 51.673.102 денари,
4. Најдоцна до 31.01.2028 да се исплати износ од 51.673.102 денари.

Со состојба на 31.12.2025 година, побарувањето по овој основ 155.019 илјади денари.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

27. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјални последователни настани кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, како и член 106 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Органот на управување на Претпријатието, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Претпријатието (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Претпријатието го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

ЈРП „Македонска радиотелевизија“ Скопје


 Марјан Цветковски

Директор

